



Прирачник за  
монтажа

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Општи безбедносни инструкции

## Содржина

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | Општи безбедносни инструкции.....                                       | 2  |
| 2    | Услови за инсталација.....  | 3  |
| 2.1  | Просторија.....   | 3  |
| 2.2  | Бградување на уредот во кујнски елемент.....                            | 3  |
| 2.3  | Инсталирање повеќе уреди.....   | 3  |
| 2.4  | Електричен приклучок.....   | 4  |
| 3    | Зафатнина при инсталација.....  | 5  |
| 4    | Услови за вентилација.....  | 5  |
| 5    | Пренесување на уредот.....  | 6  |
| 6    | Отпакување на уредот.....   | 6  |
| 7    | Монтирање сидни одбојници.....  | 6  |
| 8    | Инсталирање на уредот.....  | 6  |
| 9    | Порамнување на уредот.....  | 6  |
| 10   | После монтирањето.....  | 6  |
| 11   | Фрлање на пакувањето.....   | 6  |
| 12   | ****- Врата од комора за замрзнување*.....                              | 7  |
| 12.1 | Менување на страната за отворање на вратата.                            | 7  |
| 13   | Промена на шарките на вратата.....                                      | 7  |
| 13.1 | Вадење на вратата.....  | 8  |
| 13.2 | Менување страна за отворање на вратата од комората за замрзнување*..... | 8  |
| 13.3 | Преместување на горните лежишта.....                                    | 9  |
| 13.4 | Преместување на долните лежишта.....                                    | 9  |
| 13.5 | Преместување на лежиштата на вратата.....                               | 9  |
| 13.6 | Преместување на раките* .....   | 10 |
| 13.7 | Монтирање на вратата.....   | 11 |
| 13.8 | Порамнување на вратата.....   | 12 |
| 13.9 | Поставување на капаците.....  | 12 |
| 14   | Приклучување на уредот.....   | 13 |

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.


| Симбол | Објаснување  |
|--------|--|
|        | <b>Проверка на уредот</b><br>Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.        |
|        | <b>Разлики</b><br>Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со звездичка (*). |
|        | <b>Инструкции и резултати од ракувањето</b><br>Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.  |
|        | <b>Видеа</b><br>На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.   |

## 1 Општи безбедносни инструкции

- Внимателно чувајте го прирачникот за монтажа за да може да ви биде достапен во секое време.
- Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за монтажа.
- Внимателно прочитајте го прирачникот за монтажа пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.
- Прво прочитајте ги безбедносните инструкции во **прирачникот за употреба**, на којшто припаѓа овој прирачник за монтажа, во поглавјето „**Општи безбедносни инструкции**“. Ако го изгубите **прирачникот за употреба**, можете да го преземете **истиот** преку интернет, со внесување на сервисниот број на **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:

| Симбол | Објаснување  |
|--------|--|
|        | <b>Прочитајте го прирачникот</b><br>За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.  |
|        | <b>Дополнителни информации на интернет</b><br>Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <b>home.liebherr.com/fridge-manuals</b> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:<br><br> |

Фиг. Пример за приказ



- **Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја кога го инсталирате уредот:**

\* Во зависност од моделот и опремата

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | ОПАСНОСТ       | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
|  | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.      |
|  | ВНИМАТЕЛНО     | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.           |
|  | ВНИМАНИЕ       | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.                  |
|  | Забелешка      | означува корисни забелешки и совети.  |

## 2 Услови за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

► Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.

## 2.1 Просторија



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

► Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода.  
Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m<sup>3</sup>. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

### 2.1.1 Подлога во просторијата


- Подот мора да биде рамен.
- Подлогата на уредот мора да биде на иста висина како подот.

### 2.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене или нешто слично.
- Можете да го поставите уредот директно до рерна.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Поставете го уредот директно до сидот со задната страна или со одбојникот (погледнете подолу).

## 2.2 Вградување на уредот во кујнски елемент

Можете да го вградите уредот во кујнска полица.



Фиг. 1

(1) Горна полица \*(2) Уред \*(3) Кујнска полица \*(4) Сид \*(5) Дебелина на уредот \*

(B) Дебелина на вратата \*(C) Пресек на вентилација \*(D) Растројение на задната страна на уредот \*(E) Растројение до страната на уредот \*

Можете да го поставите уредот веднаш до кујнската полица Фиг. 1 (3).\*

На задната страна од горната полица мора да има отвор за вентилација со дебелина Фиг. 1 (D) врз целата ширина на горната полица.\*  
Под таванот мора да се запази напречниот пресек на вентилацијата Фиг. 1 (C).\*

Ако го поставите уредот со шарките до сид Фиг. 1 (4), растројанието помеѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 13 mm.\*


Ако го поставите уредот со шарките до сид Фиг. 1 (4), растројанието помеѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 20 mm.\*

# Услови за инсталација

За да можете да ја отворите вратата целосно, уредот мора да стрчи колку е дебела вратата *Фиг. 1 (B)* наспроти предниот дел на кујнската полица. Во зависност од дебелината на кујнската полица *Фиг. 1 (3)* и употребата на одбојници, уредот може да стрчи уште повеќе.\*

| Уреди без ракча / со вдлабната ракча:* |                              |
|--|------------------------------|
| A                                      | 675 mm *                     |
| B                                      | 75 mm                        |
| C                                      | најмалку 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                      | најмалку 50 mm               |
| E                                      | најмалку 13 mm               |

\* При употреба на сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (погледни 7 Монтирање сидни одбојници).\*



Фиг. 2

- (1) Горна полица \*  
(2) Уред \*  
(3) Кујнска полица \*  
(4) Сид \*  
**(A)** Дебелина на уредот \*
- (B)** Дебелина на вратата \*  
**(C)** Пресек на вентилација \*  
**(D)** Растојание на задната страна на уредот \*  
**(E)** Растојание до страната на уредот \*

Можете да го поставите уредот веднаш до кујнската полица *Фиг. 2 (3)*.\*

На задната страна од горната полица мора да има отвор за вентилација со дебелина *Фиг. 2 (D)* врз целата ширина на горната полица.\*

Под таванот мора да се запази напречниот пресек на вентилацијата *Фиг. 2 (C)*.\*

Ако го поставите уредот со шарките до сид *Фиг. 2 (4)*, растојанието помеѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 57 mm . Ова одговара на просторот што го зафаќа раката кога е отворена вратата.\*

За да можете да ја отворите вратата целосно, уредот мора да стрчи колку е дебела вратата *Фиг. 2 (B)* наспроти предниот дел на кујнската полица. Во зависност од дебелината на кујнската полица *Фиг. 2 (3)* и употребата на одбојници, уредот може да стрчи уште повеќе.\*

| Уреди со обична ракча:* |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| A                       | 675 mm *                     |
| B                       | 75 mm                        |
| C                       | најмалку 300 cm <sup>2</sup> |
| D                       | најмалку 50 mm               |
| E                       | најмалку 57 mm               |

\* При употреба на сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (погледни 7 Монтирање сидни одбојници).\*

Проверете дали се запазени следните услови:

- Димензиите на преградата се запазени .
- Условите за вентилација се запазени (погледни 4 Услови за вентилација) .

## 2.3 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадворуго, мора да се исполнети следните услови:



- Поставете еднододруго или еднонадворуго само уреди што се наменети за тоа.
- Внимавајте на инструкциите и следните табели.

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/ замрзнувач.

| Модел                                     | Тип инсталација    |
|---|--------------------|
| Сите модели                               | Поединечно         |
| Модели, чијашто ознака започнува со S.... | Side-by-Side (SBS) |

| Модел                                | Тип инсталација  |
|--------------------------------------|--|
| Модели без греене на страничниот сид |  <p><b>Еднододруго:</b> Поставете ги уредите со растојание <b>A</b> помеѓу нив од 70 mm.<br/>Ако не го запазите ова растојание, се создава кондензирана вода на страничните сидови помеѓу уредите.</p>  <p><b>На надворешен сид:</b> Поставете ги на растојание <b>A</b> како при поставување еднододруго.<br/>Ако не го запазите ова растојание, може да се создаде кондензирана вода на страничниот сид на уредот.</p> |
| Модели и нивен тип на инсталација    |  |

Монтирајте ги уредите според одделните прирачници за монтажа.

## 2.4 Електричен приклучок




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминални и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.**

## 3 Зафатнина при инсталација



Фиг. 3

|               | h    | a   | b                | b'               | c   | c'  | d                 | d'   |
|---------------|------|-----|------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------|
| R.. 42..      | 1255 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| R.. 46..      | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| Kf 46Z00      | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| R... 50..     | 1655 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| R(B)... 52..  | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| KB 52Vc20     | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| Ksfe 52Z20    | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| SR(B)... 5220 | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |
| SR(B)sdh 5220 | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1217 <sup>x</sup> | 1222 |
| SR... 5230    | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 |
| RD... 52..    | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —    |

<sup>x</sup> Каде уреди со сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (погледни 7 Монтирање сидни одбојници).

## 4 Услови за вентилација

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради прегревање при недоволна вентилација!

При недоволна вентилација може да се оштети компресорот.

- ▶ Постојано треба да има доволна вентилација.
- ▶ Внимавајте на условите за вентилација.

Ако уредот е вграден во кујнскиот елемент, треба да се запазат следните услови за вентилација:

- Разделните ребра на задната страна од уредот овозможуваат доволна вентилација. Не смеат да се наоѓаат во вдлабнатини и дупки во сидот.
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

# Пренесување на уредот

## 5 Пренесување на уредот

При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.

При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

## 6 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!
- Извадете го кабелот за струја од задната страна на уредот. Притоа отстранете го држачот за кабел за да не се создава бучава од вибрации!


## 7 Монтирање сидни одбојници

Со одбојниците се постигнува декларираната потрошувачка на енергија на уредот и не се создава кондензација при поголема влага во околината. Уредот може да се употребува и без одбојниците, но користи малку повеќе енергија.

Ако ги поставите сидните одбојници, длабочината на уредот се зголемува за околу 15 mm.

- Уред со приложени одбојници:

Монтирајте ги одбојниците долу лево и десно на задната страна од уредот.



## 8 Инсталација на уредот



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!

- Ако го поставувате уредот: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- Прицврстете го уредот како што е описано во прирачникот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!

- Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова пекча, тостер итн. на уредот!

Проверете дали се запазени следните услови:

- Поместувајте го уредот само кога е празен.
- Инсталирајте го уредот само со помош од друго лице.
- Земете го кабелот за струја од торбичката.
- Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- По потреба, поставете го приклучокот од кабелот на слободен штекер, со шнур.

## 9 Порамнување на уредот




### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување поради навалување и паѓање на уредот!

Ако дополнителната ногарка на долното лежите не е поставена правилно на подот, може да испадне вратата или да се навали уредот. Ова може да предизвика материјална штета и повреди.

- Одвртете ја дополнителната ногарка на лежиштето додека легне на подот.
- Потоа завртете уште 90°.

- Приспособете ја позицијата на уредот со ногарките (A) со помош на приложениот рачвест клуч и со васервага.
- Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на лежиштето (B), додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.



- Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште (B) со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 10 После монтирањето

- Извадете ги заштитните фолии од надворешната страна на кукиштето.
- Извадете ги заштитните фолии од лајсните.
- Извадете ги заштитните фолии од лајсните и од предните делови на фиоките.
- Извадете ги заштитните фолии од задниот сид од не'рѓосувачки челик.
- Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.
- Чистење на уредот. (погледнете го прирачникот за употреба)

- Забележете ги типот (модел, број), ознаката на уредот, бројот на уредот/серискиот број, датумот на купување и адресата на дистрибутерот.

## 11 Фрлање на пакувањето

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.


Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*

- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 12 \*\*\*\*- Вратата од комора за замрзнување\*


На вратата \*\*\*\* - од комората за замрзнување можете да поставите ракка кога ќе ја менувате страната на затворање. Ако вратата од ладилникот може да се отвори повеќе од  $115^\circ$  (1), можете да ја отворите комората за замрзнување без да ја менувате страната за отворање. Ако аголот на отворање (2) на вратата е мал, потребно е да се смени страната за отворање.



Фиг. 4

### 12.1 Менување на страната за отворање на вратата

Шиберот за менување на страната за отворање се наоѓа под задната страна на \*\*\*\* - комората за замрзнување.




Фиг. 5

- \*\*\*\* - Затворете ја вратата од комората за замрзнување (1).
- Фатете ја \*\*\*\* - вратата од комората за долната страна.
- Турнете го шиберот (2) на левата или на десната страна.

## 13 Промена на шарките на вратата

Алатка



Фиг. 6

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- Џврсто зашрафете ги лежиштата/завртките со 4 Nm.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зајврстете ги.

За уреди **без амортизер за затворање** важат деловите:

- За уреди **без** амортизер за затворање
- За сите уреди

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување од кондензирана вода за уредите Side-by-Side!\*

Одредени уреди може да се вградат како комбинација Side-by-Side (два уреда еднододруго).


Ако вашиот уред е **Side-by-Side (SBS)**:

- Поставете ја комбинацијата SBS според приложениот документ.

Ако е зададен **редоследот на уредите**:

- Не менувајте страна за отворање на вратата.

# Промена на шарките на вратата



Фиг. 7


Внимавајте на правецот на читање.

## 13.1 Вадење на вратата

### Забелешка

- ▶ Извадете ги прехранбените производи од полиците пред да ја извадите вратата.

За уреди без амортизер за затворање:



Фиг. 8

- ▶ Отворете ја вратата.

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување!

Ако кедерот на вратата е оштетен, вратата не се затвора правилно и не се постигнува посакуваното ладење.


- ▶ Не оштетувајте ја вратата со шрафцигер!

▶ Извадете го надворешниот капак. Фиг. 8 (1)

▶ Откачете го и олабавете го капакот на лежиштето. Извадете го капакот на лежиштето. Фиг. 8 (2)

▶ Откачете го панелот со шрафцигер и навалете го на страна. Фиг. 8 (3)

За сите уреди:



Фиг. 9



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда ако се навали вратата!

- ▶ Цврсто држете ја вратата.
- ▶ Внимателно откачете ја вратата.

▶ Внимателно извлечете го капакот на осигурувачот. Фиг. 9 (1)

▶ Одвртете ги завртките еден степен со шрафцигер T15. Фиг. 9 (2)


▶ Цврсто држете ја вратата и одвртете ги завртките со прсти. Фиг. 9 (3)

▶ Извлечете ја пикната од водилката. Поставете ја и вметнете ја од другата страна. Фиг. 9 (4)

▶ Кренете ја вратата и тргнете ја на страна.

▶ Кренете ги и извлечете ги штопните внимателно со шрафцигер од пикната на вратата. Фиг. 9 (5)

### 13.2 Менување страна за отворање на вратата од комората за замрзнување\*




Фиг. 10

- ▶ Кај уреди со една врата: Турнете ја рачката за да ја смените страната на која што се отвора вратата на комората со 4 звездички. Вратата на комората со 4 звездички мора да биде затворена. Турнете ја рачката од долу на задната страна на вратата.


### 13.3 Преместување на горните лежишта

За сите уреди:



Фиг. 11

- ▶ Одвртете ги двете завртки со шрафцигер T20.
- ▶ Кренете го и отстранете го лежиштето.




Фиг. 12

- ▶ Извадете го капакот од горе нанапред. Фиг. 12 (1)
- ▶ Закачете го капакот завртен за 180° кон другата страна од десно. Фиг. 12 (2)
- ▶ Вметнете го капакот. Фиг. 12 (3)
- ▶ Поставете го горното лежиште. Фиг. 12 (4)
- ▶ Нанесете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 12 (5)
- ▶ Поставете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 12 (6)

### 13.4 Преместување на долните лежишта

За сите уреди:


## Промена на шарките на вратата



Фиг. 13

- ▶ Извлечете ги завртките нагоре. Фиг. 13 (1)
- ▶ Одвртете ги и извадете ги завртките со шрафцигер T20. Фиг. 13 (2)


**За уреди без амортизер за затворање:**



Фиг. 14


- ▶ Лабаво зашраффете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 14 (1)
- ▶ Кренете го помошниот дел за затворање на вратата и завртете го за  $90^\circ$  кон десно во дупката. Фиг. 14 (2)
- ▶ Заашраффете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 14 (3)

**За сите уреди:**




Фиг. 15

- ▶ Извадете го капакот. Фиг. 15 (1)



Фиг. 16

- ▶ Поставете го лежиштето на другата страна и зашраффете го со шрафцигер T20. Започнете со завртката 2 долу во средина. Фиг. 16 (2)
- ▶ Заашраффете ги завртките 3 и 4. Фиг. 16 (3,4)
- ▶ Целосно поставете го лежиштето. Притоа внимавајте механизмот да биде насочен кон задната страна. Фиг. 16 (5)




Фиг. 17

- ▶ Поставете го капакот на другата страна. Фиг. 17 (1)

### 13.5 Преместување на лежиштата на вратата

**За уреди без амортизер за затворање:**

\* Во зависност од моделот и опремата




Фиг. 18

- ▶ Долната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.
- ▶ Притиснете го јазичето нагоре со обичен шрафцигер. *Фиг. 18 (1)*
- ▶ Извлечете ја куката за затворање од водилката. *Фиг. 18 (2)*
- ▶ Турнете ја куката за затворање во водилката од другата страна. *Фиг. 18 (3)*
- ▶ Горната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.

## 13.6 Преместување на раките\*


За сите уреди:



Фиг. 19

- ▶ Извлечете го капакот *Фиг. 19 (1)*.
- ▶ Одвртете ги завртките со шрафцигер T15. *Фиг. 19 (2)*
- ▶ Извадете ја раката. *Фиг. 19 (3)*
- ▶ Внимателно кренете ги и извлечете ги страничните штопни со шрафцигер. *Фиг. 19 (4)*
- ▶ Поставете ги штопните на другата страна. *Фиг. 19 (5)*

# Промена на шарките на вратата




Фиг. 20

- Нанесете ја раката на спротивната страна. Фиг. 20 (1)
- Дупките за завртки мора да лежат точно еднонадворуто.
- Зашрафте ги завртките со шрафцигер T15. Фиг. 20 (2)
- Поставете ги и вметнете ги странично капаците. Фиг. 20 (3)
- Вметнете ги правилно.

## 13.7 Монтирање на вратата

За сите уреди:



Фиг. 21

- Поставете ја вратата на долното лежиште.
- Порамнете ја вратата кај горниот дел со отворот во основата на лежиштето. Фиг. 21 (1)
- Поставете ги завртките и зашрафте ги со шрафцигер T15. Фиг. 21 (2)

- Монтирање на капакот на осигурувачот од вратата: Поставете го капакот од осигурувачот и проверете дали легнува на вратата. Во спротивно поставете ги завртките целосно. Фиг. 21 (3)
- Поставете ги штопните. Фиг. 21 (4)

## 13.8 Порамнување на вратата

За сите уреди:



Опасност од повреда ако падне вратата!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.


- Цврсто зашрафете ги лежиштата со 4 Nm.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

- Порамнете ја вратата според кукиштето на уредот преку двета надолжни отвора во основата на лежиштето. Затоа отшрафете ја средната завртка во основата на лежиштето со приложената алатка T20. Олабавете ги останатите завртки со алатката T20 или со шрафцигер T20 и порамнете ги преку надолжните отвори.

- Потпирање на вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 13.9 Поставување на капаците


За уреди без амортизатор за затворање:



Фиг. 22

Вратата е отворена 90°.

- Поставете го и вметнете го капакот на основата на лежиштето и по потреба притиснете го внимателно. Фиг. 22 (1)
- Поставете го и вметнете го панелот странично. Фиг. 22 (2)



Фиг. 23

- Отворете го надворешниот капак. Фиг. 23 (1)
- Затворете ја горната врата. Фиг. 23 (2)

## 14 Приклучување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

► Не користете продолжен кабел.

► Не користете редни клеми.

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

► Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

### Забелешка

Користете го само кабелот за струја.

► Подолг кабел за струја може да се нарача од корисничката служба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Типот струја и напонот одговараат на информациите од табличката со податоци .
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 и 16 A.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Приклучокот не се наоѓа зад уредот, туку на местото a или b (a, b, c).

► Проверете го електричниот напон.

► Вметнете го приклучокот (G) на задната страна од уредот. Вметнете го правилно.

► Поврзете го приклучокот во струја.

► Логото на Liebherr се појавува на екранот.

► Приказот преминува на симболот Standby.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Фрижидер

Датум на издавање: 20240724

**Бр. на артикл-  
индекс: 7086333-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien